

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 25

Вторник, 15.09. 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
387. Решение за именување вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица	2	390. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во Струмица	3
388. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во Струмица	2	391. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица	4
389. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица	3		

387.

Врз основа на член 34 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за именување вршител на должноста
директор на Општинската установа Дом
за деца и млади „Благој Мучето“ -
Струмица

1. За вршител на должноста директор на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ – Струмица, се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, дипломиран технолог од Ново Село.

2. Вршителот на должноста директор се именува сметано од 11.09.2020 година, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.09-5267/1 Општина Струмица
10.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

388.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна
презентација на АУП за формирање
градежна парцела, оформување на
површини за градење на КП3581, КО
Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во
Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во Струмица, со површина од 503м², кој граничи:

- од северната страна со станбена улица;
- од источната страна со КП3582/1”;
- од западната страна со КП3580”;
- од јужната страна со КП3579/1”.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 18.09.2020 година до 24.09.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5299/2 Општина Струмица
14.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

389.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица, со површина од 5738м², кој граничи:

- од северната страна со КП111/7 КО Струмица;
- од источната страна со ул.,бр.7";
- од западната страна со бул.,Климент Охридски";
- од јужната страна со КП111/10 КО Струмица".

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 18.09.2020 година до 24.09.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5333/2 Општина Струмица
14.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

390.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

391.

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за формирање
градежна парцела, оформување на
површини за градење на КП3581, КО
Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во
Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабилџа, согласно УПС за с.Дабилџа, во Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 18.09.2020 година до 24.09.2020 година, а јавната презентација на ден 22.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5299/3 Општина Струмица
14.09.2020 год. Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на АУП за поделба на
ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица,
Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 18.09.2020 година до 24.09.2020 година, а јавната презентација на ден 22.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5333/3 Општина Струмица
14.09.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.